



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 15 јуни 1992
Скопје
Број 38 Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

752.

Врз основа на член 39-е од Законот за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на РМ“
бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), министерот за труд и соци-
јална политика донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРЕСТОЈОТ НА ДЕЦА ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ И ЗАБАВИШТАТА

Член 1

Со овој правилник се утврдува месечниот износ на
цените на услугите на работните организации за згри-
жување и воспитување на децата од предучилишна во-
зраст, износот на надоместокот на трошоците што па-
ѓаат на товар на родителите и ослободување за дел од
трошоците што паѓаат на товар на родителот.

Член 2

Согласно нормативите, стандардите, мерилата и
критериумите за стекнување на средства за работа, це-
ните на услугите за остварување на програмите, пре-
стојот на децата изнесуваат месечно по дете:

1. Целодневен престој	
– од јаслена возраст	11.709,00 дин.
– во градинка	9.673,00 дин.
2. Полудневен престој-заба- вишта	900,00 дин.
3. Други форми на престој- згрижување за 1 час	150,00 дин.

Член 3

Висината на надоместокот во трошоците на орга-
низациите за згрижување и воспитување на деца од пре-
дучилишна возраст што паѓа на товар на родителите
изнесува во:

1. Целодневен престој	
– за дете од јаслена возраст . . .	3.500,00 дин.
– за дете во градинка	3.500,00 дин.
2. Полудневен престој-заба- вишта	900,00 дин.
3. Други форми на престој, згрижување за 1 час	150,00 дин.

Организацијата за згрижување и воспитување може
да определи и износ понизок од износот на надоместо-
кот утврден во став 1 на овој член, доколку со тој износ
ја обезбеди исхраната на децата по утврдените норма-
тиви.

Член 4

Корисникот на услугата за згрижување ќе биде
ослободен за дел од надоместокот на трошоците за
згрижување што паѓаат на товар на родителот, утвр-
дени во членот 3 став 1 точка 1, ако семејството оства-

рило просечен месечен приход по член на семејството
до 7.500,00 дин. односно 11.300,00 дин. по член на семеј-
ството за самохран родител и тоа:

1. 100% од износот на надоместокот,
– ако родителите се корисници на постојана па-
рична помош;
2. 40% од износот на надоместокот,
– ако месечниот просечен приход по член на семеј-
ството изнесува до 4.950,00 дин., а за самохран родител
до 7.400,00 дин., и
3. 20% од износот на надоместокот,
– ако месечниот просечен приход по член на семеј-
ството изнесува од 4.951,00 дин. до 7.500,00 дин., а за
самохран родител од 7.401,00 дин. до 11.300,00 дин.

Член 5

Ослободувањето за делот на надоместокот на тро-
шоците за згрижување што паѓаат на товар на родите-
лот утврден во член 4 од овој правилник, паѓаат на
товар на Министерството за труд и социјална политика
само за првите три деца по редот на раѓањето.

Член 6

За ослободување од дел на трошоците од надоме-
стокот за згрижување кои паѓаат на товар на родите-
лот, корисникот на услугата за згрижување е должен до
работната организација за згрижување и воспитување на
децата од предучилишна возраст да поднесе:

1. Потврда за остварен личен доход во претход-
ниот за тековниот месец од годината, а корисниците на
постојана парична помош потврда од Центарот за соци-
јална работа во општината;
2. Изјава за бројот на членовите во семејството;
3. Уверение за семејна и материјална положба на
семејството издадено од Управата за приходи во општи-
ната;
4. Потврда дека се редовни студенти или пријавени
во Завод за вработување со изјава за приходите од кои
се издржуваат.

Член 7

За ослободување од дел на надоместокот од тро-
шоците кои паѓаат на товар на родителот во прв степен
решава работната организација за згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст.

По жалба против решението од став 1 на овој член
решава Министерството за труд и социјална политика.

Член 8

Со донесувањето на овој правилник престануваат
да важат: Решението за утврдување на цената на услу-
гата за престој на деца во организациите за згрижување
и воспитување на деца од предучилишна возраст и Реше-
нието за учеството на Министерството за труд и соци-
јална политика во надоместокот на трошоците за згри-
жување што паѓаат на товар на родителите на децата
опфатени во РО за згрижување и воспитување на децата
од предучилишна возраст и забавиштата во Република
Македонија.

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1992 година.

Бр. 11-1565/2
8 април 1992 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с.р.

753.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 6/81; 40/87; 17/91 и 38/91), министерот за труд и социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат висината, условите и начинот на остварувањето на додатоците на деца кои се остваруваат во вид на додаток на деца, посебен додаток и опремување на новородено дете, а се во функција на подобрување на социјалната сигурност и создавање на услови за развој на децата.

Член 2

Додатоците на деца ги остваруваат само децата кои живеат или редовно се школуваат на територијата на Република Македонија, односно во други земји.

Член 3

Дете на кое општествената заедница му обезбедила целосно бесплатно издржување не може да остварува додатоци на деца.

Член 4

Додатоците на деца се утврдуваат и исплатуваат во паричен надоместок и се усогласуваат со порастот на личниот доход во Републиката, односно со порастот на цените на животот.

II. ДОДАТОК НА ДЕЦА

Член 5

Додатокот на деца се остварува во зависност од бројот на децата во семејството по редот на раѓање, возраста на детето, степенот на школувањето и од материјалната состојба на семејството.

Член 6

Корисници на додаток на деца се првите три деца по редот на раѓање што родителот, односно старателот ги издржува и тоа: деца родени во брак или вон брак, посвоени, внуциња, браќа, сестри, како и други деца земени за издржување.

Член 7

Додаток на деца остварува дете од раѓањето до навршени 26 години од животот и доколку се наоѓа на редовно школување и тоа:

– ученик во основно училиште до завршувањето на школувањето, односно до наполнување на 17 години, заклучно до 31. август во годината;

– ученик во средно образование, до крајот на школувањето утврдено со плановите и програмите на воспитно-образовната дејност;

– студент во високошколска организација, за онолку семестри колку што трае редовното школување утврдено со Статутот на високошколската организација сметано од запишувањето, како и за времетраењето на апсолвентскиот стаж.

Додаток на деца од став 1 алинеа 3 од овој член остварува студентот до искористување на правото на додаток на деца за вкупниот број на семестри утврдени со Статутот на високообразовната организација, независно од тоа дали редовно ги запишува семестрите.

Додаток на деца остварува студент кој во текот на студиите ќе премине во друга високообразовна организација, односно друг отсек во истата високообразовна организација и тоа за уште онолку семестри колку што траат студиите во новата високообразовна организација, сметајќи од запишувањето на првата високообразовна организација.

Член 8

Додаток на деца остварува и дете кое поради болест е спречено да го посетува училиштето, односно редовно да полага испити и запишува семестри.

Дете кое по престанок на боледувањето ќе продолжи со редовното школување, а поради долгото боледување не е во можност да го заврши во редовен рок, додатокот на деца може да го остварува и по истекот на годината до која има право и тоа за онолку време колку што детето изгубило од редовното школување.

Член 9

Дете кое се наоѓа на редовно школување во специјално училиште или во специјално одделение на основно училиште и во други образовни организации кои вршат и оспособување за работа, остварува додаток на деца се додека е редовен ученик.

Член 10

Дете кое е наполно и трајно неспособно или за подолго од една година ќе стане неспособно за работа пред навршените 15 години од животот или за време на редовното школување, ќе има право на додатокот на деца за сето време на спреченоста и траењето на оваа неспособност, која се утврдува со наод и мислење на инвалидската комисија.

Како наполно и трајно неспособно за работа се смета и дете на кое му е признато правото на работно оспособување се до неговото успешно завршување.

Член 11

Додатокот на деца се остварува во зависност од просечните приходи по член на семејството остварени во претходната година, преку определување на цензус на приходи по член на семејството.

Член 12

Под приходи на семејството, односно домаќинството при утврдувањето на додатоците на деца се сметаат сите приходи и примања во претходната година кои ги остварило семејството, односно домаќинството по сите основи.

По исклучок на став 1 на овој член, како приходи на семејството не се сметаат:

1. паричен надоместок за помош и нега од друго лице;
2. стипендии за талентирани ученици и студенти;
3. jubилејни награди, награди по основ на пронајдоци и патенти;
4. уплати по основ на заем и самопридонес и други солидарни давања;

5. паричен надомест за телесно оштетување;
6. приходи на семејството во кое се згрижени деца без родителска грижа.

Член 13

Доколку семејството, односно домаќинството има земјоделски имот, вистинскиот приход од овој имот претставува катастарскиот приход кој служел како основица за утврдување на данокот од личен доход од земјоделска дејност за претходната година помножен со коефициентот – факторот што го утврдува министерот за финансии.

За утврдување на вкупниот годишен приход од:

- дополнително вршење на самостојна стопанска и професионална дејност, се зема основицата на данокот според кој се утврдува вистинскиот доход на даночниот обврзник во тековната година;
- од привремено вршење на други дејности и останати приходи, се зема вкупниот остварен приход утврден со договор, решение или друг акт на надлежен орган;
- приходи на граѓаните кои плаќаат данок во годишен паушален износ, вкупниот приход ќе се утврди така што паушалниот износ на данокот од предходната година се множи со 100 и добиениот износ се дели со просечната стапка на оданочување.

Член 14

Под просечни приходи по член на семејството, односно на домаќинството се подразбираат сите приходи поделени на 12 месеци, односно на онолку месеци за колку се остварени добиените приходи поделени со бројот на членовите на семејството, односно домаќинството.

Член 15

За лица кои за прв пат ќе се вработат во тековната година, продолжат со работа по враќање од отслужување на воен рок или неплатено отсуство и слично, се зема месечниот износ на личниот доход остварен во првиот полн месец по вработувањето.

Член 16

Додаток на деца можат да го остварат децата преку родителот кој влегува во кругот на корисници на додаток на деца, иако е другиот родител вработен кај странски работодаател, со тоа што во приходите на семејството влегуваат и приходите на родителот вработен кај странски работодаател, освен ако со меѓународна спогодба не е поинаку одредено.

Член 17

Членови на семејство, односно на домаќинство кои се земаат во поделба на приходите се сметаат: брачните другари, децата (родени во брак, вон брак или посвоени), посиноци, внуциња без родители што ги издржува корисникот, родител, тест, тешта, брат и сестра, што ги издржува корисникот, како заедница на живеење, стопанисување и трошење.

Самохран родител (единствен хранител) се смета родител кој со сопствени средства сам го издржува детето кое е должен да го издржува.

Член 18

Член на семејството кое не се земаат во поделба на приходите се: членовите на кои општествената заедница им обезбедила целосно бесплатно издржување, како и децата кои се наоѓаат на отслужување на редовниот воен рок, издржување на казна затвор и сл

III. ПОСЕБЕН ДОДАТОК

Член 19

Посебен додаток може да оствари дете со умерени, тешки и најтешки пречки во психичкиот развој и дете со пречки во физичкиот развој, доколку заради видот на попреченоста не може да остварува образование, најмногу до 26 годишна возраст, доколку не е институционално згрижено на товар на општествената заедница.

IV. ОПРЕМУВАЊЕ НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

Член 20

Опременување на новородено дете се обезбедува во вид на опрема само за првото дете по ред на раѓање

V. ВИСИНАТА НА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА

Член 21

Граничниот износ на месечниот приход за остварување додаток на деца во 1992 година изнесува до 2.220,00 динари по член на семејството, а за самохран родител до 3.300,00 динари.

Член 22

Висината на додатокот на деца во 1992 година ќе изнесува:

- за дете од предучилишна возраст и ученик во основно училиште 450,00 дин.
- за дете редовен ученик во средно училиште, виша и висока школа 750,00 дин.

Член 23

За децата наполно и трајно неспособни за работа, висината на додатокот на деца се определува на следниот начин:

- за дете до навршени 15 годишна возраст, висината изнесува 450,00 динари;
- за дете над 15 годишна возраст, висината на додаток на деца изнесува 750,00 динари.

Член 24

Висината на посебниот додаток изнесува 1.300,00 дин.

Член 25

Цената на опремата за новородено дете се определува во висина од 4.200,00 динари.

VI. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА

Член 26

Додатоците на деца се остваруваат по барање на родителот или старателот на детето.

Барање се поднесува до Министерството за труд и социјална политика според подрачјето на кое семејството има постојано место на живеење, односно каде родителот работи.

Член 27

Подносителот на барањето е одговорен за вистинитоста на податоците во барањето.

Член 28

Барање за опремување на новородено дете се поднесува во рок од 35 дена по породувањето.

По исклучок од ставот 1 од овој член, барање може да се поднесе 30 дена пред породување, за што се приложува наод и мислење од надлежната здравствена организација дека породувањето ќе настапи во рок од 30 дена.

Член 29

Подносителот на барањето, односно старателот е должен најдоцна во рок од 15 дена да го извести Министерството за труд и социјална политика за секоја промена на фактите или околностите кои биле основ за остварување на право на додатоци на деца.

Подносителот на барањето кој заради неистинити или премолчени податоци остварил право на додатоци на деца, треба да ја врати неправедно стекнатата имотна корист.

Член 30

Во постапката за остварување на право на додатоци на деца се применуваат одредбите од Законот за општа управна постапка и одредбите на овој правилник.

Постапката за остварување на право на додатоци на деца е итна и решението се донесува во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Член 31

Додатокот на деца го исплатува работната организација за децата утврдени во член 20, став 1, точка 1 и 2 од Законот за општествена заштита на децата.

За децата на работниците кои користат материјално обезбедување врз основа на прописите за привремена невработеност, додатокот на деца го исплатува Заводот за вработување кај кој користат право на материјално обезбедување.

Во другите случаи утврдени во член 20, точка 4 – 8 од Законот за општествена заштита на децата, додатокот на деца го исплатува Министерството за труд и социјална политика.

Член 32

Правото на додаток на деца и посебен додаток тече од првиот ден на наредниот месец по поднесување на барањето,

По барањето за опремување на новородено дете, ако се исполнети условите за доделување, се постапува веднаш.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1992 година.

Број 11-1151/92 Министер
20 февруари 1992 година за труд и социјална политика,
Скопје Илјаз Сабриу, с.р.

754.

Врз основа на член 39-д и 39-е од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91) министерот за труд и социјална политика донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ И ЗАБАВИШТАТА

Член 1

Во Правилникот за цените на услугите за престој на деца во организациите за згрижување и воспитување

на деца од предучилишна возраст и забавиштата („Службен весник на РМ бр.../92), во членот 2 став 1 точка 1 алинея 1 бројот „11.709,00“ се заменува со „19.248,50“, а во алинея 2 бројот „9.673,00“ се заменува со бројот „15.322,90“.

Во истиот став од овој член во точката 2 бројот „900,00 се заменува со бројот „1.500,00“, а во точката 3 бројот „150,00“ се заменува со бројот „250,00“.

Член 2

Во членот 3, став 1 точка 1 алинея 1 и 2 бројот „3.500,00“ се заменува со бројот „5.800,00“, а во точка 2 бројот „900,00“ се заменува со бројот „1.500,00“ и во точка 3 бројот „1.500,00“ се заменува со бројот „250,00“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 мај 1992 година.

Број 11-3237
20 мај 1992 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с.р.

755.

Врз основа на член 60 и член 74 став 2 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/92), Советот на Народната банка на Република Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕТО И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ

1. Банките се должни секој работен ден до 12 часот со телефакс, телекс или по телефон да ја доставуваат на Народната банка на Република Македонија податоци за дневната ликвидност на банката, со состојба на крајот од претходниот ден, што се смета за состојба на почетокот на тековниот ден.

Податоците за дневната ликвидност на банките од став 1 на оваа точка треба да содржат:

- 1) состојба на жиро-сметката на банката;
- 2) состојба на денарската готовина во трезорот на благајната на банката;
- 3) износ на искористените средства над износот на расположивото покривење на жиро-сметката на банката во смисла на прописот на службата за општествено книговодство;
- 4) износ на искористените средства на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банката;
- 5) состојба на кредитите за одржување на дневната ликвидност што банката го користи кај Народната банка на Република Македонија;
- 6) состојбата на позајмиците за исплата за штедните влогови и тековните сметки на граѓаните во денари од примарната емисија по основ на гаранција на Народната банка на Република Македонија;
- 7) состојба на ненавреме намирени обврски кон странство;
- 8) состојба на ненавремено намирени обврски по земени кредити и по издадени авали, гаранции и супергаранции и хартии од вредност;
- 9) состојба на кредитите за одржување на дневната ликвидност што банката го користи кај сите други субјекти и состојбата на кредитите што банката им ги дала на сите други субјекти (банки, Републиката);

10) состојба на запишаните благајнички записи на Народната банка на Република Македонија и тоа:

- доброволни благајнички записи,
- задолжителни благајнички записи

11) состојба на тековните сметки и жиро-сметките на граѓаните;

12) состојба на жиро-сметките на депонентите;

13) состојба на благајничките записи на банката;

14) состојба на комерцијалните записи на банката;

15) состојба на есконтираните меници и комерцијалните записи што ги издале претпријатијата, на кои банките им дале авал односно гаранции;

16) состојба на денарските пласмани на банките според методологијата за утврдување на вкупните пласмани на банките.

2. За точноста на податоците од оваа одлука и за нивното навремено доставување се одговорни банките, спрема кои ќе се превземаат пропишаните мерки ако се утврди дека доставувале неточни податоци или дека ненавременно ги доставувале.

3. Под банка, во смисла на оваа одлука, се подразбира банка основана согласно Законот за банки и други финансиски организации („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 10/89, 40/89, 87/89, 18/90, 72/90 и 79/90) и делови на банки чие седиште е надвор од територијата на Република Македонија согласно Одлуката за начинот на работа на организационите единици на банките и други финансиски организации, со седиште надвор од територијата на Република Македонија донесена од Владата на Република Македонија бр. 23-1515/1 од 05.05.1992 година.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да се применува на територијата на Република Македонија Одлуката за начинот на доставување и содржина на податоците за дневната ликвидност на банките и другите финансиски организации („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 18/90, 27/90, 83/90 и 8/91).

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 17/1
12 јуни 1992 година
Скопје

Претседател на Советот
на Народната банка на
Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

756.

Врз основа на член 10, 11 и член 74 став 2 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Република Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/92) во точка 2 одредба под 1 процентот 30% се менува и изнесува 27%.

2. Банките ќе извршат вонредна пресметка на задолжителна резерва према одредбите на оваа одлука на 15.06.1992 година према просечната состојба на депозитите во месец мај 1992 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 16/1
12 јуни 1992 година
Скопје

Претседател на Советот
на Народната банка на
Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

757.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 112 од Уставот на Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа, на седницата одржана на 13 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Уредбата за дополнителни услови за упис во судскиот регистар на претпријатијата и другите правна лица што вршат стопанска дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 9/92).

2. Оваа Одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У.бр.13/92, донесено на седницата одржана на 4 март 1992 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на уредбата означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што пред Судот се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и со закон.

4. На седницата и на јавната расправа Судот утврди дека оспорената одлука е донесена врз основа на член 1 од Законот за мерките кои може да се преземаат заради спречување и отстранување на нарушувањата во стопанството во Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 46/90), кој престанал да важи со влегувањето во сила на Законот за мерките што можат да се преземаат заради спречување и отстранување на нарушувањата на тековите на општествената репродукција на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/91). Понатаму, Судот утврди дека според точка 1 од оспорената уредба се пропишуваат дополнителни услови за упис во судскиот регистар на претпријатијата и другите правни лица кои вршат стопанска дејност настанати со поделба, спојување на други претпријатија или со припојување кон други претпријатија. Според точка 2 со пријавата за упис субјектите на уписот се должни да достават и договор односно спогодба (делбен биланс), со кој се уредуваат меѓусебните односи што настанале со статусните промени. Според точка 3 регистрираните претпријатија по извршените статусни промени, пред влегувањето во сила на Уредбата, се должни на регистарскиот суд да му достават договор, спогодба односно делбен биланс, а најдоцна до 31 декември 1991 година. Според точките 4 и 5 од Уредбата надлежните судови се должни да ја извештаат Службата на општественото книговодство кои претпријатија не ги доставиле наведените договори, спогодби односно делбени биланси, која е задолжена да ги блокира жиро-сметките на тие претпријатија.

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот на Република Македонија поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска е една од темелните вредности на уставниот поредок на Републиката. Според член 88 од Уставот Владата на Република Македонија е носител на извршната власт, која според член 91 алинеја 5 донесува уредби и други прописи за извршување на законите. Според член 98 од Уставот судовите се самостојни и независни и судат врз основа на уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. Согласно член 52 став 4 од Уставот законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога е тоа поповолно за граѓаните.

Со член 183 од Законот за претпријатијата, кој, согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија, е преземен како републички, е утврдена обврската на претпријатијата за запишување во судскиот регистар, а со член 184 став

1 се утврдени околностите што се запишуваат во регистрот и тоа: основањето, организирањето и престанокот, како и статусните промени на субјектите на уписот. Со ставот 2 на оваа одредба се наброени фактите и податоците што се од значење за наведената содржина на уписот и тоа: фирмата, седиштето, дејноста, овластувањата во правниот промет со трети лица, видот и обемот на одговорноста во правниот промет со трети лица, имињата на лицата овластени за застапување, називот и седиштето на основачот, бројот и датумот на актот за основање и друго. Во судскиот регистар се запишуваат и други податоци и факти определени со закон. Според член 185 став 2 од Законот, пак, со уписот во судскиот регистар претпријатието стекнува правна и деловна способност.

Според член 73-в став 1 од Законот за постапката за упис во судскиот регистар („Службен лист на СФРЈ“ бр.13/83 и 17/90), кој, согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија, е преземен како републички со надлежностите на органите утврдени со Уставот на Република Македонија, Владата на Република Македонија донесува поблиски прописи за содржината на пријавата за упис во судскиот регистар, за исправите и доказите што се приложуваат кон пријавата и за објавувањето на уписот.

Според членовите 4 и 10 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 70/83, 16/86, 72/86, 54/87, 74/87, 37/88, 10/89, 57/89, 79/90 и 84/90) и членовите 7 и 8 од законот за Службата на општественото книговодство во Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 44/85 и 23/86), Службата за општественото книговодство е самостојна и независна организација која работи врз основа на Уставот и законите.

Од наведените уставни и законски одредби, според мислењето на Судот, произлегува дека во рамките на остварувањето на принципот на поделбата на власта, содржината на прописите што ги донесува Владата е ограничена на извршувањето на законите односно со нив не може да се уредуваат односи кои по својот карактер се законска материја, ниту поинаку да се уредуваат односите што се уредени со закон. Од нив, исто така, произлегува дека односите поврзани со уписот во судскиот регистар (субјектите што се должни да се запишат во судскиот регистар, нивните права и обврски во врска со уписот, условите за остварувањето на тие права и обврски, како и податоците и фактите што се запишуваат во регистарот) се пропишуваат со закон, а овластувањата на Владата во оваа област се ограничени на донесувањето поблиски прописи за содржината на пријавата и исправите и доказите што се приложуваат кон неа.

Судот смета дека обврската на претпријатијата за доставување делбен биланс пропишана со оспорената уредба преставува дополнителен услов за запишување во судскиот регистар, со оглед на правните последици што ги предизвикува, а кои се изразуваат како губење на правата на субјектите на уписот во судскиот регистар што се стекнуваат со уписот (правото на субјектите на уписот да стекнуваат правна и деловна способност со денот на уписот во судскиот регистар). Судот, понатаму, смета дека таа обврска истовремено значи и менување на законски утврдените права и обврски што произлегуваат од уписот во судскиот регистар, а не само дополнување на доказите што се приложуваат кон пријавата за упис во судскиот регистар. Со тоа, според мислењето на Судот, со оспорената уредба се надминуваат рамките на овластувањата на Владата определени со закон.

Понатаму, Судот смета дека со пропишувањето обврски за регистарскиот суд и на Службата на општественото книговодство на тие органи им се утврдуваат

права и обврски што се уредуваат само со Уставот и со закон.

Судот смета дека одредбата со која обврската дополнителните услови за упис во судскиот регистар да се однесува и на претпријатијата кои по денот на влегувањето во сила на оспорената уредба веќе се запишале во судскиот регистар според прописите што важеле на денот на уписот, и дава повратно дејство на Уредбата.

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека оспорената уредба не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 4, член 52 став 4, член 88, член 91 алинеја 5 и член 98 од Уставот на Република Македонија, член 184 од Законот за претпријатијата, член 73-в од Законот за постапката за упис во судскиот регистар и членовите 7 и 8 од Законот за Службата на општественото книговодство во Република Македонија, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр.13/92
13 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
м-р Јордан Арсов, с.р,

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во Одлуката за укинување на царински стапки при увоз на одделни производи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 36/92), направена е грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Во точка 1 по тарифен број 02.03 треба да стои тарифен број „02.07 Месо и јастиви отпадоци од живина од тарифен број 01.05, свежи, разладни или замрзнати.“

Бр. 23-1762/1
2 јуни 1992 година
Скопје

Од Владата на
Република Македонија

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

39.

Врз основа на Одлуката за начинот и постапката за исплата на пензиите и другите примања на воените осигуреници кои остануваат на територијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 33/92) в.д. директорот на фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ КОИ ОСТАНУВААТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Пензиите и другите примања (надоместоци за телесно оштетување, нега и помош и додаток за деца) на воените осигуреници за април 1992 година се усогласуваат за 62,3%.

2. Процентот, односно износот определен со ова решение ќе се исплатува како аконтација за мај 1992 година.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 02-1731
12 јуни 1992 година
Скопје

В.Д. директор,
Киро Зрмановски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I – Скопје се води спор за развод на брак меѓу тужителката Биназе Рамадани од с. Долно Свиларе – Скопско и тужениот Јетиш Рамадани, со непознато место на живеење. За привремен застапник на тужениот е назначен адвокатот Валеријан Моневиќ од Скопје, кој ќе го застапува сè додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје,
XII.П.бр.1174/92. (156)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје се води спор за враќање долг по тужбата на тужителот Арсовски Љупчо од Скопје против тужениот Брезовски Љупчо од нас. Радишани, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена или да овласти свој полномошник. Во спротивно ќе му биде назначен привремен старател кој во постапката ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје,
VIII.П.бр.1104/92. (157)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води постапка за расправање на оставнината на покојната Симјаноска Димитрија Султана, родена Димитровска, порано пензионерка од с. Долно Јеловце – Гостиварско, родена 1908 година, а починала на 8.XI.1990 година.

На одржаното рочиште судот уврди дека покојната Султана од прв и втор наследен ред нема оставено никого, па поради тоа судот ги повикува лицата кои полагаат право на наследство да се јават во рок од една година од денот на објавувањето на огласот.

Покојната Султана поседувала недвижен имот заведен по поседовен лист бр. 31 од КО–Д. Јеловце – Гостиварско.

Од Општинскиот суд во Гостивар, О.бр.190/91.
(160)

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Целили родена Речи Дрита од Гостивар, ул. „Живко Брајковски“ бр. 201, против тужениот Целили Гариша Халил од Гостивар, ул. „Младен Симоновски“ бр. 6, сега со непозната адреса во странство.

За привремен застапник е поставен Цемили Цемир од Гостивар ул. „Младен Симоновски“ бр. 5, кој ќе го

застапува тужениот додека тој или негов полномошник не се јават пред судот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр.422/92.
(158)

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води процесна постапка за исполнување на договор за заем по тужбата на тужителот Матевски Томислав од Гостивар, ул. „Мара Угринова“ бр. 112, против тужениот Фетан Тасим од с. Пирок – Тетовско, моментално во Република Албанија, со непозната адреса.

На тужениот Фетан Тасим за привремен застапник му е поставен Фидани Шоип, стручен соработник при Општинскиот суд во Гостивар кој ќе го застапува сè додека не се појави пред судот односно додека органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр.491/92.
(159)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Шерифе Нухии од с. Доброште, Тетовско, против тужениот Сервет Нухии од с. Доброште – Тетовско, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Сервет Нухии да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во судот или да одреди свој полномошник. Во спротивно, по изминувањето на рокот, на истиот ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово, кој ќе ги застапува неговите интереси сè до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.833/92. (161)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10643/91, на регистарска влошка бр. 1-15333-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието во приватна сопственост за производство, преработки и промет на анимални производи „Кроњ“ Д.О.О., увоз-извоз, ул. „Борис Кидрич“ бр. 24, Кавадарци.

Дејности: 020140, 020202, 013041, 013042, 013050, 070111, 070113, 070211, 070214, 070219, 070222, 060502, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Кириџиев Александар, директор, без ограничувања, за внатрешно и надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10643/91.
(824)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1996/92, на регистарска влошка бр. 1-16942-0-0-0, го запиша Претпријатието за новинско-издавачка и графичка дејност „Ирин-Пирин-Маркет“, Д.О.О., увоз-извоз, Скопје.

Седиште: Бул. „Јане Сандански“ бр. 27/32, Скопје. Основач: Меанџиски Ванчо, а основано е со акт за основање од 21.II.1992 година.

Дејности: 013400, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223,

070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080121, 080190, 080201, 080202, 110302, 110309, 110909, 120311, 120312.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено да го застапува претпријатието во работи од внатрешниот и надворешниот промет е Мe-анциски Ванчо, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1996/92. (863)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10934 од 27.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15419-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост, под фирма: Производно деловно трговско претпријатие на големо и мало „Трипчев“, Ц.О., увоз-извоз – Титов Велес.

Дејност: 012233 производство на галантерија од дрво и плута; 012121 производство на хартиена амбалажа; 012429-други преработки од хартија; 012611-производство на трикотажна ткаенина; 012612-производство на трикотажна ткаенина; 012613 производство на трикотажна облека; 012614-производство на чорапи; 012615-производство на позамантерија; 012692-производство на прекривачи за под; 013050 преработка и конзервирање на млеко; 013099 производство на зачини, сурогати од кафе и др.; 013113 производство на вино; 013114 производство на вински дестилати; 013115 производство на ракија од овошје; 013400 графичка дејност; 013903 производство на кибрит; 020110 полјоделство; 020120 овоштарство 020130 лозарство; 020140 сточарство; 020302 рибарство во реки, езера и рибници; 030004 лов и одгледување на дивеч; 060501 превоз на патници во друмски сообраќај; 060502 превоз на стоки во друмски сообраќај; 060503 услуги на друмски сообраќај; 060601 превоз на патници во градски и приградски сообраќај; 060602 превоз на патници со такси автомобил; 060401 превоз на патници и стоки во воздушен сообраќај; 070111 леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 зеленчук, овошје и преработки, 070113 месо, живина, риба и месни преработки, 070114 разни животни продукти; 070121 текстил и конфекција; 070122 обувки, кожа и пластика; 070123 метална-електротехничка стока; 070124 огрев и градежни материјали; 070125 мебел; 070126 керамика, стакло и и порцелан; 070127 бои, лакови и хемикалии; 070128 книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 тутун и останати непрехранбени производи; 070131 стоковни куќи; 070132 друга трговија со мешовити стоки; 070140 трговија на мало со возила и делови; 070150 трговија на мало со нафтени деривати; 070211 жита и мелнички производи; 070212 зеленчук, овошје и преработки; 070213 алкохолни пијалаци; 070214 добиток и живина; 070219 разни животни продукти и производи за домашни потреби; 070221 текстил и конфекција; 070222 сурова кожа, волна и слично; 070223 метално-електротехнички стоки; 070224 градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 хемиски производи, бои и лакови; 070226 хартија, канцелариски материјал и прибор; 070229 тутун и други непрехранбени производи; 070230 трговија на големо со возила, делови и прибор; 070240 трговија на големо со нафтени деривати; 070250 трговија на големо со мешовити стоки; 070260 трговија на големо со индустриски отпадоци; 080111 хотели, мотели, пансиони и туристички населби со сезонско работење. 080112 хотели, мотели, пансиони и туристички населби со целогодишно работење; 080114 камшови;

080119 други услуги на сместување; 080121 ресторани за услужување; 080122 ресторани за самопослужување; 080129 други услуги на исхрана; 080190 други угостителски услуги; 080201 туристички агенции; 080202 туристички бироа; 090121 поправки и одржување на друмски возила; 110404 инженеринг; 110102 интерни банки; 110103 деловни банки; 110109 други банки; 110201 осигурување; 110303 комерцијални работи на промет на стоки и услуги; 110309 неспомнати услуги на подрачје на прометот; 110901 услуги на контрола на квалитетот и квантитетот на стоките; 110902 приредување на саеми и изложби; 110903 книговодствени услуги и услуги на обработка на податоци; 110904 адвокатски и други услуги; 110909 други неспомнати услуги; 120311 издавачка дејност; 120312 новинско-издавачка дејност; 120350 радио и телевизија.

Целосна одговорност; неограничени овластувања.

Трипчев Пенчо, директор, со неограничени овластувања

Трипчев Димитри лице со неограничени овластувања овластено за застапување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10934/91 (417)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3241/92 од 25.III.92 година, на регистарска влошка бр. 1-16793-0-0-0 го запиша основањето на претпријатието во мешовита сопственост Претпријатие за градежништво превоз и трговија „Инженеринг-комерц“ Д.О.О. Скопје, со следните податоци: Претпријатието е основано со Договор склучен на 14.III.92 г., а основачи се Ибрахим Менду од Австрија и Исмет Дрндар и Исни Ибрахими од Скопје. Претпријатието ќе ги врши следните дејности: 050100, 050201, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070121, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070250, 070260, 080201, 080202, 110303, 110309, 110404, 070310, 070320, посредување и застапништво во прометот на стоки и услуги.

услуги во меѓународниот транспорт на стоки, изведување на инвестициони работи во странство, туристички услуги, реекспорт, консигнациона продажба.

Во правниот, внатрешниот и надворешниот промет претпријатието одговара со сите свои средства и настапува во свое име и за своја сметка, а го претставува и застапува директорот Исмет Дрндар, без ограничувања.

Ризикот на работењето основачите го сносат во висина на вложените средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3241/92 (376)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението и Срег. бр. 10933/91 од 2.III.1992 година на регистарска влошка бр. 1-15464-0-0-0, го запиша во судскиот регистар ПРОИЗВОДНО ТРГОВСКОТО УГОСТИТЕЛСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО „ПАРМАК“, Ц.О., ИЗВОЗ-УВОЗ, ТИТОВ ВЕЛЕС. Дејности: 010101 производство на хидроелектрична енергија; 011314 производство на метална амбалажа; 011315 производство на клинц, заковки, вијци и др.; 011319 производство на друг метален репродукционен материјал; 011320 производство на метални, градежни и други конструкции; 011390 производство на стоки за широка потрошувачка на други метални производи; 011527 производство на делови и прибор за моторни возила; 011941 производство на амбалажа од пластика;

011949 други преработки на пластични маси; 012202 производство на чакал од песок; 012130 производство на тули и керамики; 012142 производство на префабр. град. елементи; 012201 производство на режана граѓа; 012310 производство на мебел од дрво; 012321 производство на амбалажа од дрво; 012322 производство на градежни елементи од дрво; 012323 производство на галантерија од дрво и плута; 012324 производство на предмети од прачки; 012121 производство на хартиена амбалажа; 012429 друга преработка на хартија; 012511 производство на коноп и ленено влакно; 012512 производство на предиво и конец од памучен тип; 012513 производство на предиво од волнен тип; 012514 производство на предиво и јажарија од лестве влакна; 012521 производство на памучни ткаенини; 012522 производство на волнени ткаенини; 012523 производство на ткаенини од предиво од тврди и лестве влакна; 012524 производство на свилени ткаенини; 012611 производство на трикотажни ткаенини; 012612 производство на трик. долна облека; 012613 производство на трикотажна облека; 012614 производство на чорапи; 012615 производство на позаманатерија; 012621 производство на долна облека; 012622 производство на облека; 012623 производство на преслека за домаќинство; 012691 производство на прекривачи за под; 012699 производство на неспомнати текстилни производи; 012810 производство на кожни обувки; 012820 производство на кожна галантерија; 013010 мелење и лупење на жито; 013021 производство на леб и печиво; 013022 производство на тестенини; 013030 преработка и конзервирање на овошје и зеленчук; 013041 колење на добиток; 013042 преработка и конзервирање на месо; 013050 преработка и конзервирање на млеко; 013071 производство на какао производи; 013072 производство на бомбони и слатки; 013073 производство на кеќс; 013080 производство на растителни масти и масла; 013099 производство на зачин, сурогати од кафе и др; 013113 производство на вино; 013114 производство на вински дестилати; 013121 производство на освежувачки пијалоци; 013122 производство на минерална вода; 013200 производство на доброточна храна; 013903 производство на кибрит; 050100 високоградба; 060501 превоз на патници во друмски сообраќај; 060502 превоз на стоки во друмски сообраќај; 070111 леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 зеленчук, овошје и преработки; 070113 месо, живина, риба и месни преработки; 070114 разни животни продукти; 070121 текстил и конфекција; 070122 обувки, кожа, гума и пластика; 070123 метални електротехнички стоки; 070124 огрев и градежен материјал; 070125 мебел; 070126 керамика, стакло и порцелан; 070127 бои, лакови и хемикалии; 070128 книги, канцеларски материјал и прибор; 070129 тутун и други непрехранбени производи; 070131 стоковни куќи; 070132 друга трговија со мешовити стоки; 070140 трговија на мало со возила и делови; 070150 трговија на мало со нафтени деривати; 070211 жита и мелнички производи; 070212 зеленчук, овошје и преработки; 070213 алкохолни пијалоци; 070214 добиток и живина; 070219 разни животни продукти; 070221 текстил и конфекција; 070222 сурова кожа и волна; 070223 метални и електротехнички стоки; 070224 градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 хемиски производи, бои и лакови; 070226 хартија, канцеларски материјал и прибор; 070229 тутун и други непрехранбени производи; 070230 трговија на големо со возила, делови и прибор; 070240 трговија на големо со нафтени деривати; 070250 трговија на големо со мешовити стоки; 070260 трговија на големо со индустриски отпадоци; 080111 хотели, мотели, пансиони и туристички населби со сезонско работење; 080112 хотели, мотели, пансиони и туристички населби со целогодишно работење; 080114 кампови; 080119 други услуги на сместување; 080121 ресторани за

услужување; 080122 ресторани за самопослужување; 080129 други услуги на исхрана; 080190 други угостителски услуги; 080201 туристички агенции; 080202 туристички бироа; 090121 поправки и одржување на друмски возила; 110404 инженеринг; 110102 интерни банки; 110103 деловни банки; 110104 други банки; 110201 осигурување; 110302 услуги на реклама и економска пропаганда; 110303 комерцијални работи на промет на стоки и услуги; 110309 неспомнати услуги на подрачје на прометот; 120350 радио и телевизија; 120361 снимање на филмови.

Во рамките на надворешно-трговското работење, претпријатието ќе ги врши следните дејности: 070310 – надворешна трговија со непрехранбени производи 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи.

– производство, – консигнациона продажба,
– угостителство и туризам, – реекспорт.
– меѓународна шпедиција,

Целосна одговорност и неограничени овластувања.

Пармаков Владимир, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10933/91 (418)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 960/92 од 12.III.1992 година, на регистарска влошка 1-12315-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на Занаетчиската задруга за завршни работи во градежништвото „УСЛУГА“, Ц.О., Скопје кон Претпријатието за завршни работи во градежништвото „УСЛУГА КОМЕРЦ“, Д.О.О., Скопје ул. „Рузвелтова“ бр. 63-а, со рег. вл. бр. 1-12315-0-0-0.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 960/92 (419)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9850/91 од 12.III.1992 година, на регистарска влошка 2-1886-0-0-0, го запиша во судскиот регистар следното: Се брине Занаетчиската задруга за завршни работи во градежништвото „УСЛУГА“, Ц.О., Скопје поради припојување кон Претпријатието за завршни работи во градежништвото „УСЛУГА КОМЕРЦ“ Д.О.О., Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 63-а, со рег. вл. бр. 1-12315-0-0-0.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9850/91 (420)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10708/91 од 5.III.1992 година, на регистарска влошка 1-15649-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во внатрешно-трговски промет под фирма: „КАН-КОМЕРЦ“ Трговско претпријатие на големо и мало, Д.О.О., Скопје, ул. „Јуриј Гагарин 6“ бр. 11

Претпријатието е основано со акт за основање од 4.XI.1991 година, а основач е Конески Душан од Скопје.

Дејности: 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070123; 070132; 07021; 070211; 070212; 070213; 07022; 070223; 070229; 070250.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешно трговското работење е Конески Душан, работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10708/91 (425)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 354/92 од 06.II.1992 година, на регистарска влошка 1-14781-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на „ДИО“ ИНЖИНЕРИНГ ЕКСПОРТ ИМПОРТ, Ц.О., Скопје, ул. „Иван Цанкар“ бр. 75-а.

– Основач на приватното претпријатие е Дионис Танаскоски со следните дејности: 02030; 020302; 050100; 0503; 0530; 050301; 050302; 0701; 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 07013; 070131; 070132; 07014; 070140; 07015; 070150; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 07023; 070230; 07024; 070240; 070250; 070260; 08011; 080111; 080114; 080119; 08012; 080121; 08019; 0802; 080201; 080202; 1104; 11040; 110401; 110402; 110403; 110404; 110405. Во надворешно трговскиот промет претпријатието ќе ги врши следните дејности: 070310; 070320. Претпријатието во правниот промет истапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени со трети лица претпријатието одговара со сите средства. Директор на претпријатието е Дионис Танаскоски без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 354/92 (421)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10667/91 од 02.III.1992 година го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во надворешно-трговски промет на големо и мало „РИКИ КОМЕРЦ“ увоз-извоз, Д.О.О. Кичево, ул. „4 Јули“ 143.

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.XII.1991 година, а основач е Тренеска Драга од Кичево.

Дејности: 013021 производство на леб и печиво; 013200 производство на тестенини; 030003 искористување на шуми, производство на шумски сортименти, собирање на шумски производи, плодови, лековити билки и друго користење на шумите; 050301 поставување и поправка на градежни инсталации; 050302 завршни и занаетчиски работи во градежништвото; 060501 превоз на патници во друмскиот сообраќај; 060503 услуги во друмскиот сообраќај; 060502 превоз на стоки во друм. сообраќај; 060601 превоз на патници во градски и приградски сообраќај; 060602 превоз на патници со такси возила; 060609 превоз на патници со други сообраќајни средства; 060803 претоварни услуги во железничките станици и други места; 070111 леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 зеленчук, овошје и преработки; 070113 месо, живина, риба и месни преработки; 070114 разни животни производи, алкохолни пијалаци и производи за домашна потреба; 070121 текстил и конфекција; 070122 обувки, кожа, гума и пластика; 070123 метални електротехнички стоки; 070124 огрев и градежен материјал; 070125 мебел; 070126 керамика, стакло и порцелан; 070127 бои, лакови и хемикалии; 070128 книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 тутун и други непрехранбени производи; 070131 стокровни куќи; 070132 друга трговија со мешовити стоки; 070140 трговија на мало со возила и делови; 070150 трговија на мало со нафтни деривати; 070211 жита и мелнички производи; 070212 зеленчук, овошје и преработка; 070213 алкохолни пијалаци;

070214 добиток и живина; 070219 разни животни производи и производи за домашни потреби; 070221 текстил и конфекција; 070222; 070223; 070224 градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 хемиски производи, бои и лакови; 070226 хартија, канцелариски материјал и прибор; 070229 тутун и други непрехранбени производи; 070230 трговија на големо со возила, делови и прибор; 070240 трговија на големо со нафтни деривати; 070250 трговија на големо со мешовити стоки; 070260 трговија на големо со индустриски отпадоци; 080111 угостителски услуги на сместување, хотели, мотели, туристички неселби со сезонско работење; 080119 други услуги на сместување; 080129 други услуги на исхрана; 080190 други угостителски услуги, кафани, крчми, бифиња, барови и сл.; 080201 туристичко посредување и туристички агенции; 080202 туристички бироа; 090110 изработка на предмети од неметали; 090121 изработка и поправка на метални производи и одржување друмски моторни возила; 090122 поправка и одржување на производи на прецизна механика; 090123 изработка на разновидни метални производи; 090124 услуги на металпреработувачко занаетчиство; 090129 други услуги на металопреработувачко занаетчиство; 090131 изработка и одржување на електрични апарати за домаќинството; 090132 поправка и одржување на радио, телевизиски, телефонски и други апарати; 090133 изработка на разновидни електротехнички производи; 090139 поправка и одржување на електротехнички машини и други електротехнички апарати и уреди; 090140 изработка и поправка на предмети од дрво; 090150 изработка и поправка на предмети од текстил; 090160 изработка и поправка на предмети од кожа и гума; 090209 други лични услуги и услуги на домаќинството; 110302 услуги на реклама и економска пропаганда; 110303 комерцијални работи на остварување на функција на промет и услуги; 110309 неспомнати услуги во областа на прометот; 110402 проектирање градежни објекти; 110403 друго проектирање; 110404 инженеринг; 110903 книговодствени услуги; 110905-услуги на обработка на податоци; 110909-други неспомнати услуги во надворешно-трговскиот промет; 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги со странство.

Во правниот промет претпријатието истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сити свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Драга Тренеска, работоводен орган-директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10667/91 (429)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение Срег. бр. 456 од 11.II.-1992 година, на регистарска влошка 1-15806-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во надворешно-трговскиот промет под фирма: Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „ЛИОД“ извоз-увоз, Ц.О., Скопје, ул. „Браќа Чакрови“ бр. 12-а, телефон: 316-704 и 256-962.

Претпријатието е основано со акт за основање од 18.I.1992 година од основачите: Олгица Белделовска и Лилјана Попова. Дејности: 020110; 020121; 020131; 020140; 030003; 013500; 060503; 060502; трговија на мало трговија на мало со прехранбени производи: 070111; 070112; 070113; 070114; трговија на мало со непрехранбени производи: 070121; 070122; 070123; 070124; 070125;

070126; 070127; 070128; 070129; трговија на мало со мешовити стоки: 070131; 070132; 070140; 070150; трговија на големо-трговија на големо со прехранбени производи: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219, трговија на големо со непрехранбени производи: 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080190; 090132; 090150; 110109; 110301; 110303; 110304; 110309; 110903; 11090.

Дејност во надворешно-трговскиот промет: 070310-надворешна трговија со прехранбени производи; 070320-надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во областа на прометот, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, промет и застапување на стоки од консигнација, промет на стоки со реекспорт, малограичен промет.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со својот имот, целосна одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Попов Зоран, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 456/92 (432)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 143/92, на регистарска влошка бр. 1 – 4247, го запиша во судскиот регистар основањето на приватно претпријатие под фирма: Приватно претпријатие за услуга, производство, преработка, трговија на големо и мало, туризам, превоз и посредништво „Воден“, експорт – импорт, Битола, П. О. ул. „Црвена Вода“ бр. 22.

Основач: Донка Трајковска.

Дејности: 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080202, 110309, 110909, 060601, 030030, 020140, 020121, 020110, 020129, 020131, 070310, 070320.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 143/92 (966)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1626/92, на регистарска влошка бр. 1 – 17791 – 0 – 0 – 0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во сопственост на странско правно лице под фирма: Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „УНИС – МАК“, Д. О. О., Скопје, Република Македонија, ул. „11 Октомври“ бб, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 61/92 од 31. I. 1992 година, а основач е „УНИС – КОМЕРЦ“, Холдинг А. Д. со П. О., Сараево.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110303, 110309.

Дејности во надворешниот трговски промет: 070310, 070320; услуги во надворешно – трговското работење во рамките на регистрираната дејност.

Во свое име и за своја сметка; Целосна одговорност.

Ангеловски Стојмир, в.д. директор, без ограничување за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1626/92. (970)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3062/92, на регистарска влошка бр. 1 – 18230 – 0 – 0 – 0, го запиша во судскиот регистар следното: „Еспирит“ – Претпријатие за туризам и трговија, увоз – извоз П. О., Скопје, Традски снд, блок 4, локал 5/6.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 11. III. 1992 година, а основач е Дачевски Глигор од Скопје.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070123, 070124, 070128, 070129, 07013, 070132, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 07022, 070223, 070224, 070226, 070229, 07025, 08012, 08018, 080190, 0802, 08020, 080201, 080202, 1104, 11040, 110403, 110404, 1103, 11030, 110302, 110309, 1109, 11090, 110904, 110905, 110909.

Настапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Дачевски Глигор од Скопје, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3062/92. (982)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 233/92, на регистарска влошка бр. 1 – 16290 – 0 – 0 – 0, го запиша во судскиот регистар „Маг – Интертраде“ – Скопје, претпријатие во приватна сопственост, за надворешна и внатрешна трговија, д. о. о., увоз – извоз, Т. Ц. Карпош Секција 5, локал бр. 12.

Дејности: 0501, 05010, 050100, 0502, 05020, 050201, 050202, 050203, 050209, 0503, 05030, 050301, 050302, 1003, 100399, 0605, 06050, 060503, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070121, 070132, 07014, 070140, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070129, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 070230, 07025, 070250, 0703, 07031, 070310, 070320, 0801, 08011, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 08019, 080129, 08012, 08019, 080129, 0802, 08020, 080201, 080202, 1103, 11030, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 1109, 11090, 110909.

Претпријатието ги има сите овластувања во прометот со трети лица во рамките на впишаните дејности во судскиот регистар и самостојно односно во свое име и за своја сметка ги обавува тие дејности.

Претпријатието за обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Божиновски Трајче, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 233/92. (975)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5521/92, на регистарска влошка бр. 1 – 926 – 0 – 0 – 0 го запиша во судскиот регистар Претпријатието за приредување игри на среќа и забавни игри на автомати – Лотарија на Македонија, П. О., Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 11-а.

Дејности во внатрешниот трговски промет се проширува со следните дејности: 070114, 070128, 070129, 070132, 070140, 070213, 070223, 070250, 080111, 080112, 080114, 080121, 080123, 080190, 080201, 080202, 090121, 090129, 090189, 110302, 110303, 110309, 110402, 110404, 110620, 110901, 110905, 110909.

Во надворешно – трговски промет се запишуваат следните дејности: 070310, 070320.

Во надворешно трговски промет се запишува лицето Драгољуб Лазов, застапник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5521/92. (999)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5428/92 на регистарска влошка бр. 1 – 219 – 0 – 0 – 0, го запиша во судскиот регистар Новинско – издавачко – печатарско и трговско претпријатие „Стопански весник“ – Д. О. О. Скопје, „Градски снд“ блок 8/2, кое се трансформира во општествено претпријатие со следните дејности: 120312, 120311, 110302, 013400, 070226, 120361, 070114, 070121, 070123, 070126, 070128, 070129, 07013, 070132, 07021, 070219, 07022, 070219, 070223, 070229, 070250, 110909, 080202, 110903.

Одлуката за трансформација во општествено претпријатие е донесена на ден 29. IV. 1992 година.

Дејности во надворешниот трговски промет се: 070310 и 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со својот имот.

Се брише досегашниот застапник во внатрешен промет Драги Аргировски, директор, и главен одговорен уредник со неограничени овластувања, а се запишува новиот застапник Хакија Калач, вршител на должноста директор, со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5428/92. (1000)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4309/92 на регистарска влошка бр. 1-18030-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Производно услужното трговско претпријатие „Универзал“, извоз-увоз, Д.О.О; Скопје, ул. „Алекса Дундик“ бр. 43а.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-1 од 7.IV.1992 година, а основач е Трифуновски Никола.

Дејности: 012201, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070127, 070129, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070240, 080190, 080201, 080202, 090123, 090124, 090131, 090140, 090171, 090189, 110309, 110402, 110404, 110909.

Дејности во надворешно-трговско работење: 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи, – меѓународна ишпедиција, агенциски услуги во транспортот – застапување на стриски правни и физички лица, – консигнациона продажба, – угостителски и туристички услуги.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување на внатрешно и надворешно трговско работење е Трифуновски Никола, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4309/92. (1001)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 1184/92 на регистарска влошка бр. 1-16235-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз, „Том-Ив“, Д.О.О., Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 59/1-5.

Основач е Василка Орел од Титов Велес, л.к. 135953, м. бр. 2411957485011, со акт за основање бр. 1/92 од 4.П. 1991 година.

Дејности: 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080112, 080114, 080121, 080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 110909.

Работа во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320 – застапување на странски фирми, реекспорт и консигнационо работење.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Василка Орел од Титов Велес, директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1184/92. (1004)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1959/92, на регистарска влошка бр. 1-18258-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето на претставништвото во правно лице на Претпријатието за промет и услуги „Север-Трговина“, д.о.о. со ц.о., ул. „Васил Горгов“ бр. 33.

Фирмата е основана со одлука за основање од 18.ХИ.1991 година, а основач е „Север-Комерц“, а.д. Суботина, „Магнетна поля“ 6.

Дејности: 070123, 070121, 070122, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070111, 070112, 070113, 070114, 070223, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 090139, 090131, 090122, 090124, 090129, 110302, 110309, 110902, 110909.

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320 – застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, – консигнација, реекспорт.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Анѓев Мише, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1959/92 (1004)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 8706/91 од 25.П.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15155-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет и услуги „Промедика“ увоз-извоз, ц.о., Скопје, ул. „Никола Паранов“ бр. 5/48.

Претпријатието е основано на 6.ХП.1991 година, а основач е Николоска Марија од Скопје.

Дејности: 07011-070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 090209, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 011920, 013021, 013073, 013074, 080121, 080190, 090171, 090179, 110309, 110909, 070310, 070320 – работи на застапување на странски лица, работи на посредување на надворешно-трговскиот промет.

Претпријатието за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување е Николоска Марија, директор, без ограничување. Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет е Николоска Марија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8706/91. (442)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7996/91 на регистарска влошка бр. 1-13604-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право на вршење работи во надворешно трговски промет под фирма: Претпријатието за промет и услуги „ЗОТА“, ц.о., Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 27а/17.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 3.ХП. 1991 година, а основач е Васевски Зоран.

Дејности: 013122, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080190, 090110, 090124, 090129, 090131, 090132, 110302, 110303, 110620, 110903, 110909.

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310 и 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Васевски Зоран, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7996/91, (1005)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 5779/92 на регистарска влошка бр. 1-2121-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Издавачкото претпријатието „Наша книга“ со ц.о., Скопје; ул. „Максим Горки“ бр. 21, со следните податоци: Се брише Никола Штрковски, директор, а се запишува новиот застапник во внатрешно и надворешно-трговско работење Атанас Бојаровски, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5779/92. (1006)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5578/92, на регистарска влошка бр. 1-19615-0-0-0, го запиша во судскиот регистар „Микелис Мак“ – Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз, д.о.о., Скопје.

Скратено име на фирмата: „Микелис Мак“, д.о.о., Скопје.

Седиште на фирмата: ул. „50 Дивизија“ бр. 20, Скопје.

Дејности: 070112, 070114, 070121, 070212, 070213, 070219, 070221, 070224, 070250, 110309, 110909, 110404.

Дејности во надворешниот трговски промет: 070310, 070320; посредување во надворешен промет – застапување во надворешен промет.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Темелковски Тони, директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5578/92. (978)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3951/92, на регистарска влошка бр. 1-18965-0-0-0, го запиша во судскиот регистар. Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Југо-електро-Комерц“ Д.О.О. – Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 21-а. Претпријатието е основано со акт за основање, а основач е Предузеќе за унутрашња и спољна трговија „Електротехна“, П.О. – Београд.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 030003, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320; услуги во надворешно-трговскиот промет; посредување и застапување во прометот со стоки и услуги; меѓународна шпедиција, изведувачки инвестициони работи во странство; работи на јавно складирање; работи во меѓународни саеми, услуги на реклама и економска пропаганда.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Застапник во внатрешно и надворешно трговски промет е Данило Ѓорѓиевски, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3951/92. (979)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4679/92, на регистарска влошка бр. 1-18979-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, инженеринг, услуги и промет на големо и мало „Махаус експорт“, ц.о., Скопје, ул. „Финска“ бр. 16.

Основачи на претпријатието се: Ефтимовски Горан од Скопје, ул. „Финска“ бр. 16, и Тодорчевски Драган од Скопје, ул. „Анастас Митрев“ 26/4, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање.

Дејности: 0119, 0113, 01131, 011315, 012324, 012321, 012322, 012323, 0130, 013010, 01302, 013021, 013030, 013041, 0126, 0201, 020110, 020140, 01220, 0121, 110404, 110402, 050100, 05020, 050201, 05030, 050301, 050302, 060050, 060501, 060502, 060503, 0901, 090131, 090132, 090139, 09017, 090110, 090181, 090201, 090202, 01030, 010309, 01090, 010909, 0801, 08012, 080190, 08020, 080201, 080202, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 07022, 070221, 070222, 070223, 070225, 070226, 070229, 07023, 070250, 070260, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 07030, 070310, 070320.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ефтимовски Горан од Скопје, во својство на директор на претпријатието, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4679/92. (980)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4133/92, на регистарска влошка бр. 1-18709-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „Трговска мрежа-Дервента“, д.о.о., Скопје, ул. „Битпазарска“ бр. 91.

Скратен назив: „Дервента“, д.о.о. Скопје.

Основано со одлука бр. 1/92 од 30.П.1992 година од основачот Д.Д. „Трговинска мрежа – Дервента“ ул. „Илија Грбиќ“ 66.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110309, 110909, 070310 и 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет, претпријатието одговара со својот свој имот.

Лице овластено за застапување е Мандал Ремзија, в.д. директор, м. бр. 0107945450117.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4133/91. (981)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5357/92, на регистарска влошка бр. 1-19444-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето на правото за вршење работи во надворешно трговски промет на претпријатието за финансиски, технички и деловни услуги „Ликонт“, ц.о., Скопје Претпријатието е основано со одлука за основање од 12.III.1992 година, а основач е Љиљана Аврамовска од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 070260, 110302, 110309.

Дејности во надворешен трговски промет: 070310-надворешна трговија со прехранбени производи; 070320-надворешна трговија со не-прехранбени производи; 090183, 090189, 110302, 110303, 110304, 110309, 110405, 110903, 110909, 050301, 050302.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

Претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Љиљана Аврамовска, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5357/92. (993)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4845/92, на регистарска влошка бр. 1-19074-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието за промет и услуги во приватна сопственост, „Екомак-Комерц“, Д.О.О., извоз-увоз-Скопје, ул. „Јане Сандански бр. 30/1-21.

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070227, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 010909, 110302, 110303, 110909, 110309, 090132, 090133, 080190, 080201, 080202, 070310, 070320.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4845/92. (991)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6247/92, на регистарска влошка бр. 1-19597-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Мешовитото претпријатието „Вардар – Боснааир“ за воздушен сообраќај и отрговија, Д.О.О., Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060401, 060402, 060403, 080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 110909.

Претпријатието е регистрирано за надворешен промет:

070310; 070320; комисиона продажба; застапување странски фирми, отворање бесцаринска продавница, без ограничување.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието Милан Ѓуџиќ, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6247/92. (1011)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3689/92 на регистарска влошка бр. 1-19321-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското туристичко претпријатието „Тот“, п.о., увоз-извоз, Скопје, ул. „Митохаџивасилев“ бр. 36-II-8-Скопје.

Дејност во внатрешен промет:

070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129,

070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 07021, 070211, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070310, 070320, 110309, 110909, 080111, 080112, 080113, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129.

Лице овластено за застапување е Борис Пејчов, директор, без ограничување.

Одговорност на претпријатието: потполна-целосна.

Запишано право за вршење работи во надворешно-трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3689/92. (1013)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 26151/92, на регистарска влошка бр. 1-16316-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Претпријатието за производство, преработка на алуминиумски, железни и пластични производи и трговија „АЛУФЕР-ПЛАСТ“ експорт-импорт, ц.о., Гостивар, ул. „Населба Лозја“ бб.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 1/1 од 25.II.1992 година, а основач е Хамити Унџел, ул. „Населба Лозја“ бб, Скопје.

Дејности: 010711; 010712; 010713; 011010; 011311; 011312; 011313; 011316; 011319; 011949; 011990; 013500; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070231; 070240; 070250; 070260; 110303; 110109; 110301; 110304.

Дејности во надворешно трговски промет се: 070310; 070320. Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-трговскиот промет е Хамити Унџел, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2651/92. (551)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 699/92, на регистарска влошка бр. 1-16418-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало „ЦИМИ-КОМЕРЦ“ експорт-импорт Д.О.О., ул. „Речиште“ бр. 31, Драчево, Скопје. Основач на претпријатието е Станковски Љупчо од Скопје со л.к. 895897. Дејности: 070121; 070122; 070123; 070125; 070126; 070132; 070221; 070222; 070223; 070229; 070250; 110302; 110303; 110309; 110909; 070320. Основачот за почеток обезбедува основни средства во вредност од 8.000,00 денари. Претпријатието има целосна одговорност и неограничени овластувања. Директор на претпријатието е основачот Станковски Љупчо. Застапник на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е основачот Станковски Љупчо. Основачот за ризикот на работењето на претпријатието одговара до висина на вложените средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 699/92. (552)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1429/91 од 28.IV.1992 година отвори стечајна постапка над Претпријатието во општествена сопственост за производство и промет „Стоко-експорт“ од Скопје.

За стечаен судија се именува Никола Стојанов, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Киро Грков, од Скопје, ул. „Павле Илич“ бр.9 вл.1 ст. 4, тел.264347.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања на рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 8.VII.1992 год. во 8,20 ч. во соба бр.81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1016)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Ст.бр.1823/91 од 3.III.1992 година, отвори стечајна постапка над Договорното претпријатие за градежни работи и промет „Декорпластика“ од Скопје.

За стечаен судија се именува Мируша Еленовска, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 109/3-34, тел.418-628.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 7.VII.1992 година во 8,00 ч. во соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1017)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението Ст.бр. 24/92 од 4.VI.1992 година стечајната постапка кон должникот ПП „Три брсјаци“ од Прилеп ја запре.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1018)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тракалезен печат со стандардна големина и еден мал штембил и тркалезен печат под назив: „Акционерско друштво во мешовита сопственост за надворешно-трговски промет и трговија на големо и мало „Индустимпекс“ – Скопје“ се огласуваат за неважни. (1717)

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Приватно претпријатие „Крос ком“ увоз-извоз – Скопје“ се огласуваат за неважни. (1717)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за увоз-извоз, трговија на големо и мало со производство „Зомак“ ц.о. – Скопје“ се огласува за неважен. (1718)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Патна исправа бр. МБ 582615 од 5.VII.1988 год. издаден од УВР-Скопје на име Коста Димчевски, ул. „Мијачка“ бр. 7а, Скопје. (1777)

Патна исправа бр. МБ 886936, издадена од СВР – Прилеп на име Јовески Здравко, с. Крушеани, Прилеп. (1776)

Патна исправа бр. МБ 313042, издадена од УВР – Скопје на име Зафировски Гоце, ул. „Бајрам Шабани“, бр. 46, Скопје. (1719)

Патна исправа бр. МБ 803960 на име Сеудер Бајрам, ул. „377“ бр. 6 Скопје. (1720)

Патна исправа бр. МБ 334521, издадена од СВР – Битола на име Димовски Павле, ул. „Цветан Димов“ бр. 46, Битола. (1721)

Патна исправа бр. МБ 917708, на име Емини Минир, с. Слупчане, Куманово. (1722)

Патна исправа бр. МБ 201474, издадена од УВР – Охрид на 11.III.1985г. на име Василоски Илија, ул. „Железничка“ бр. 98, Охрид. (1723)

Патна исправа бр. МБ 722685/89 на име Пашова Рукија, нас. „Антигона“ бр. 50, Титов Велес. (1724)

Патна исправа бр. МБ 662015/89 на име Махмудов Алириза, ул. „Благоја Страчков“ бр. 30, Титов Велес. (1725)

Патна исправа бр. МБ 763463/90, издадена од УВР – Тетово на име Исмаили Мисим, ул. „М. Бафтијари“ бр. 108, Тетово. (1726)

Патна исправа бр. МБ 622602, издадена од СВР – Штип на име Андоновски Спиро, ул. „Пиринска“ бр. 77, Штип. (1727)

Чекови од теквна сметка бр. 15-50-14042-2, издадени од Југобанка – Скопје на име Петрова Виолетка, ул. „Пиринска“ бр. 21, Штип. (1728)

Чековна карта бр. 999-15 и чекови бр. 4108954, 4108960 и од 4163390 до 4163399 (12 чека), издадени од Стопанска банка – Гостивар на име Ханџиу Неби Канија, ул. „ЈНА“ бр. 296-а, Гостивар. (1729)

Патна исправа бр. МБ 203861/90 на име Стојчевски Љупчо, с. Беранци Битола. (1730)

Патна исправа бр. МБ 183564 на име Т. Цоне, ул. „Индустријска“ бр. 73, Битола. (1731)

Патна исправа бр. МБ 336162, издадена од УВР – Охрид на име Китески Сашо, ул. „I-ва Македонска ударна бригада“ бр. 20, Охрид. (1732)

Патна исправа бр. МБ 823126 на име Мамути Халит, с. Добридол, Гостивар. (1733)

Патна исправа бр. МБ 435941/86, издадена од УВР – Скопје на име Амет Мебусан, Скопје. (1734)

Патна исправа бр. МБ 186160/85 на име Емин Ибадет, ул. „Горѓи Пенков“ бр. 13-а, Скопје. (1735)

Патна исправа бр. МБ964407/81 на име Младеновски Љубомир, бул. „Партизански одреди“ бр. 133, 1/13, Скопје (1736)

Патна исправа бр. МБ 964626/81 на име Младеновска Лозана, бул. „Партизански Одреди“ бр. 133 1/13, Скопје. (1737)

Патна исправа бр. МБ 966543/91 на име Јовановски Златко, ул. „Буковски мост“ бр. 23, Скопје. (1738)

Патна исправа бр. МБ 881809/91 на име Шалваринов Владимир, ул. „Дебарца“ бр. 53, Скопје. (1739)

Патна исправа бр. МБ 411565/86 на име Нада Арслан, ул. „520“ бр. 15, Скопје. (1740)

Патна исправа бр. МБ 614007/88 на име Миродије Хуселиќ, ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 154, Скопје. (1741)

Патна исправа бр. МБ 417757/86 на име Целадин Доброва, ул. „Здравко Чочковски“ бр. 31, Дебар. (1742)

Патна исправа бр. МБ 842247/90, издадена од УВР – Скопје на име Елвира Селим, ул. „Виетнамска“ бр. 64, Скопје. (1743)

Патна исправа бр. МБ 732558/90, издадена од УВР – Скопје на име Рушид Махмуд, ул. „Никола Малешевски“ бр. 41/3-2, Скопје.

Патна исправа бр. МБ 778547/90, издадена од УВР – Скопје на име Јакуп Рамаданов, ул. „Црногорска“ бр. 61-а, Скопје.

Чековна картичка бр. 74150 и чекови од бр. 540402 до 540411, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Митко Тасевски, Скопје. (1656)

Чекови од бр. 340930 до 340938, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Кирил Костов, Скопје. (1657)

Тековна картичка бр. 15-50-25702-1 и чекови од бр. 233303 до 233310, издадени од Јутобанка – Скопје на име Олга Продавска, Скопје. (1658)

Чековна книшка бр. 7772108 и чекови бр. 538294 и 538295, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Јанковски Марко, ул. „Добромир Хрс“ бр. 32-6, Скопје. (1659)

Чек бр. 507821 од тековна сметка бр. 33113/49, издадена од Комерцијална банка – Скопје на име Велановски Ацо, Скопје. (1660)

Чекови бр. 448957 и од бр. 488242 до 488256, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 1643301 на име Златко Биљановски Скопје. (1661)

Чековна карта бр. 6186288 и чекови од бр. 119188 до 119200, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Абдулхадис Зулфикари, Скопје. (1662)

Решение рег. бр. 1894/1 УП. бр. 12-5774 од 14. VI. 1990 год. на име Виктор Димитриево, Скопје. (1663)

Решение бр. 11-294 од 24. I. 1986 год. за фризерска дејност од 23. III. 1990 година, на име Милка Миловска, ул. „Никола Грчево“ бр. 6/16, Скопје. (1664)

Решение за упис на дуќан „Минимаркет“ бр. 14-1966, ул. „Букурешка“ 66, Скопје, на име Татјана Дабиќ, Скопје. (1665)

Патна исправа бр. МБ 633544/89, издадена од УВР – Тетово на име Нусрет Изанри, с. Раковец, Тетово. (1716)

Чековна картичка бр. 728257 и чекови од бр. 363376 до 363377 и 363378, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Ангелина Богдановска, Скопје. (1654)

Патна исправа бр. МБ 012821/81 на име Јаневска Павлина, бул. „Видо Смиљевски – Бато“ бр. 77/2-41, Скопје. (1604)

Патна исправа бр. МБ 164902/90 на име Стојкова Мазес, ул. „Козјак“ бр. 22, Битола. (1605)

Патна исправа бр. ГУ 687890/90 на име Али Нејче, ул. „Караорман“ бр. 111, Битола. (1606)

Патна исправа бр. МБ 164829 на име Целова Мазес, ул. „Караорман“ бр. 103, Битола. (1607)

Патна исправа бр. МБ 920444 на име Сараѓиноски Атанас, ул. „Кеј 4-ти Јули“ бр. 10, Прилеп. (1608)

Патна исправа бр. МБ 719748, издадена од УВР – Охрид на име Сајчески Марјан, с. Пештани, Охрид. (1609)

Патна исправа бр. МБ 627933, издадена од УВР – Охрид на име Стенкоски Крсте, с. Пештани, Охрид. (1610)

Патна исправа бр. МБ 322460/86, издадена од СВР – Струга на име Казимовски Јакуп, с. Лабуништа, Струга. (1611)

Патна исправа бр. МБ 650834 на име Деде Шабан, ул. „Зија Мерсовски“ бр. 8, Дебар. (1612)

Патна исправа бр. МБ 417236/86 издадена од СВР – Тетово на име Шаќир Хазби, с. Шипковица, Тетово. (1613)

Патна исправа на име Исмаили Исмаил, ул. „Бл. Тоска“ бр. 189, Тетово. (1614)

Патна исправа бр. МБ 493278/87 на име Шабани Ахрим, с. Долна Бањаша, Гостивар. (1615)

Патна исправа бр. МБ 334911, издадена од УВР – Кочани, на име Савев Сашо, с. Чинлик, Кочани. (1616)

Тековна сметка бр. 1550-32549-6, и чекови од бр. 1097895 до 1097900 на име Светозаров Сашо, ул. „Д. Лахчански“ бр. 61/58, Битола. (1617)

Патна исправа бр. МБ 279693 на име Османова Гулша, ул. „Крале Марко“ бр. 18, Титов Велес. (1671)

Патна исправа бр. МБ 541970/87 издадена од УВР – Скопје на име Даим Сахити, ул. „Лука Геров“ бр. 10/17, Скопје. (1618)

Патна исправа бр. МБ 467536, издадена од УВР – Гостивар на име Неџири Исни, ул. „Т. Черепакоски“ бр. 9-а, Гостивар. (1619)

Патна исправа бр. МБ 977757, издадена од УВР – Струмица на име Христов Кирил, с. Добрејци, Струмица. (1620)

Патна исправа бр. МБ 952198, издадена од УВР – Тетово на име Сулејмани Сечани, с. Вејце, Тетово. (1621)

Патна исправа бр. МБ 498099 на име Ѓорчевски Лазар, ул. „Д. Најдов“ бр. 88, Титов Велес. (1624)

Тековна сметка бр. 1550-35955-6 и чекови од бр. 1151776 до 1151785 на име Трпчевски Драги, с. Олевена, Битола. (1625)

Патна исправа бр. МБ 615795/88, издадена од УВР – Скопје на име Рамука Камуран, ул. „7-ми Јули“ бр. 51-6, Скопје. (1626)

Патна исправа на име Мемети Авзи, с. Г. Речица, Тетово. (1627)

Патна исправа бр. МБ 980289, издадена од УВР – Тетово на име Есати Шејаз, с. Шипковица, Тетово. (1628)

Патна исправа бр. КА 239252, издадена во Приштина на име Хамиди Џеват, ул. „164“ бр. 120, Тетово. (1629)

Патна исправа бр. МБ 990473/92, издадена од УВР – Тетово на име Шасиовари Муса, ул. „Р. Цониќ“ бр. 52, Тетово. (1630)

Патна исправа бр. МБ 633361, издадена од УВР – Охрид на име Исмаил Мина, ул. „7-ми Ноември“ бр. 198, Охрид. (1631)

Патна исправа бр. МБ 751279/90 на име Тодоровски Војне, ул. „Б. Кидрич“ бр. 1/17, Битола. (0632)

Патна исправа на име Кемал Јусуфоски, с. Лисичани, Кичево. (1633)

Патна исправа бр. МБ 834591/90 на име Нуредин Сали Кадум, ул. „Селечка Планина“ бр. 73, Скопје. (1634)

Патна исправа бр. МБ 960964/91 на име Катерина Поп-Јанева, ул. „Веле Марков“ бр. 23, Скопје. (1635)

Чекови од бр. 1069066 до 1069070 на име Николов Никола ул. „Вита Попјорданова бр. 92, Штип. (1636)

Возачка дозвола на име Реџеп Ирфан, с. Желяно, Тетово. (1637)

Патна исправа бр. МБ 685977, издадена од ОВР – Валаново на име Савовски Благо, с. Јосифово, Валаново. (1578)

Патна исправа бр. МБ 116268, издадена од Дебар на име Етемова Јаланда, с. Џепиште, Дебар. (1579)

Патна исправа бр. МБ 154461 на име Мехмед Гулфидан, ул. „Брсјачка Буна“ бр. 130-6, Скопје. (1580)

Патна исправа бр. МБ 410056/86, издадена од УВР Скопје на име Зулије Сулејмани ул. „Славеј Планина“ бр. 227-а, Скопје. (1581)

Чекови од бр. 5950201 до 5950210; од бр. 5886181 до 588690 и од 5889931 до 5889940 на име Николчо Нешов, ул. „В. Поп Јорданова“ бр. 11, Кочани. (1582)

Чекови од бр. 5886171 до 5886180 и од бр. 5817242 до 5817250 на име Диван Нешова, ул. „В. Поп Јорданова“ бр. 11, Кочани. (1583)

Патна исправа, издадена од СВР – Струга на име Усоски Веис, с. Октиси, Струга. (1584)

Патна исправа бр. МБ 126416, издадена од УВР – Прилеп на име Николовски Гоце, ул. „Београдска“ бр. 57-6, Прилеп. (1585)

Патна исправа, издадена од СВР – Струга на име Јусуфи Сервет, с. Радолишта, Струга. (1586)

Патна исправа, издадена од СВР – Струга на име Јусуфи Назми, с. Радолишта, Струга. (1587)

Патна исправа бр. МБ 628960/89, издадена во Скопје на име Наумовски Горан, ул. „Питу Гули“ бр. 42, Скопје. (1588)

Свидетелството за завршено III одделение, издадено од ПУ „Ханифа Ибраимова“ с. Д. Јаболчиште на име Кадриов Сабедан, с. Долно Јаболчиште, Титов Велес. (1950)

Свидетелството за завршено II одделение, издадено од ПУ „Ханифа Ибраимова“ с. Д. Јаболчиште на име Зекиров Мунир, с. Долно Јаболчиште, Титов Велес. (1951)

Свидетелството за завршено II одделение, издадено од ПУ „Ханифа Ибраимова“ с. Д. Јаболчиште на име Џемаилова Беклије, с. Долно Јаболчиште, Титов Велес. (1952)

Свидетелството за завршено III одделение, издадено од ПУ „Ханифа Ибраимова“ с. Д. Јаболчиште на име Имеров Мјане, с. Долно Јаболчиште, Титов Велес. (1953)

Патна исправа бр. МБ 630489 на име Бајровиќ Сабахета, бул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 10/21, Скопје. (1594)

Патна исправа бр. МБ 657153/89 на име Асани Лутфи, с. Србиново, Гостивар. (1595)

Патна исправа бр. МБ 751440 на име Стоилковиќ Ранко, ул. „Охридска“ бр. 179, Битола. (1596)

Патна исправа бр. МБ 288910 на име Вељановска Билјана, ул. „Стив Наумов“ бр. 101-а, Битола. (1597)

Патна исправа бр. МБ 766646, издадена од СВР – Охрид на име Цветковска Весна, ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 20, Охрид. (1598)

Патна исправа бр. МБ 952661 на име Павле Коцев, ул. „Тодор Мајсторчев“ бр. 7, Кавадарци. (1599)

Патна исправа бр. МБ 912106 на име Скендев Тодор, ул. „Вано Гувез“ бр. 26, Кавадарци. (1600)

Патна исправа бр. МБ 950649 на име Стојановски Сашо, ул. „Шуто Оризари“ бр. 136-А, Скопје. (1673)

Патна исправа бр. МБ 508868/87, издадена од УВР Скопје на име Шабани Џемаил, ул. „Павле Илиќ“ бр. 11/8-19, Скопје. (1674)

Патна исправа бр. 726613/89 година на име Волманова Цветанка ул. „Наум Наумов“ (1675)

Патна исправа бр. МБ 286740, издадена од УВР – Охрид на име Зулфи Мара, ул. „Мико Гилиц“ бр. 7 Охрид. (1676)

Патна исправа бр. МБ 086442 – издадена од од СВР – Струга на име Луфи Шпреза, с. Влешта, Струга. (1677)

Патна исправа бр. МБ 879346/91 на име Мамер Мустафа, ул. „Ордан Чопела“ бр. 59, Скопје. (1678)

Патна исправа бр. МБ 693991 на име Љупчо Димитровски, ул. „Партизанска“ бр. 28/8, Битола. (1678)

Патна исправа бр. МБ 892191/91 издадена од УВР – Куманово на име Сулејмани Кенан, ул. „Ужичка“ бр. 37, Куманово. (1680)

Патна исправа бр. МБ 621355, издадена од УВР Охрид на име Бунтеска Зора, ул. „7-ми Ноември“ бр. 3, Охрид. (1681)

Патна исправа бр. МБ 714990 на име Зирако Далипоски, с. Голем Папрадник, Дебар. (1682)

Патна исправа бр. МБ Фејзулахи Шефкет, с. Челопек, Тетово. (1683)

Патна исправа бр. МБ 003748/92, издадена од УВР – Тетово на име Јашари Решит, с. Вејде, Тетово. (1684)

Патна исправа бр. МБ 31483 на име Аручи Музафер, с. Врапчиште, Гостивар. (1685)

Чекови на име Симо Куенев, ул. „Васка Калациска“ бр. 64, Неготино. (1686)

Патна исправа бр. МБ 956951, издадена од УВР – Охрид на име Донески Климе, с. Гребеништа, Охрид. (1687)

Патна исправа бр. МБ 497744, издадена од УВР – Охрид на име Веселовски Абиш. ул. „Охридска Бригада“ бр. 41, Охрид. (1688)

Патна исправа бр. МБ 941525, издадена од УВР – Кочани на име Даниел Илиев, ул. „Љупчо Сантов“ бр. 2/6, Кочани. (1689)

Тековна сметка бр. 1550-35247-6 со 1 чек, издаден од Југобанка – Битола на име Поповска Лилјана, ул. „Јолевски Јован-Леко“ бр. 20, Битола. (1690)

Патна исправа МБ 924916/91, издадена од УВР – Скопје на име Пешевски Борче, с. Ракотинци, Скопје. (1691)

Патна исправа бр. МБ 318241, издадена од Куманово на име Јашари Ајредин, с. Матејче, Куманово. (1692)

Патна исправа бр. МБ 202087 на име Андонов Божидар, ул. „Мирче Ацев“ бр. 16-а, Кратово. (1693)

Патна исправа на име Ристов Илија Златко, с. Давидово, Гевгелија. (1694)

Патна исправа бр. МБ 89335, издадена од Неготино на име Толов Ѓорѓи, ул. „Енгелсова“ 66, Неготино. (1695)

Патна исправа бр. МБ 459991/85, издадена од УВР – Тетово на име Беџети Сант, с. Желино, Тетово. (1696)

Патна исправа бр. МБ 910244/91, издадено од УВР – Тетово на име Шабани Ремзи, с. Слатино, Тетово. (1697)

Патна исправа бр. МБ 330738/86 на име Османи Меваип, с. Врапчиште – Гостивар. (1698)

Патна исправа бр. МБ 825501, издадена од УВР – Кочани на име Демиров Ибраим, ул. „Славчо Стојменов“ бр. 144, Кочани. (1699)

Патна исправа на име Христов Кирил, ул. „Гоце Делчев“ бр. 30, Струмица. (1700)

Чекови серија 31 – 32 – 40. – 33 – 50 – 411 – 77 – 40 на име Ѓорѓиеви Свезда и Николче, ул. „Н.Н. – Борче“ бр. 11, Кочани. (1701)

Возачка дозвола на име Ангелов Благоја, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 12, Кочани. (1702)

Патна исправа бр. МБ 834432, издадена од УВР – Скопје на име Адем Берије, ул. „Ѓорѓи Пенков“ бр. 22-а, Скопје. (1703)

Патна исправа бр. МБ 461408/87, издадена од УВР – Тетово на име Ајет Зекири, с. М. Речица, Тетово. (1704)

Патна исправа бр. МБ 620195, издадена од УВР – Дебар на име Ештреф Арифовски, с. Горенци, Дебар. (1705)

Патна исправа бр. МБ 615370/89, издадена од УВР – Скопје на име Роберт Ајдар, ул. „383“ бр. 18, – Скопје

Чековна кратра бр. 52792-27 и чекови од бр. 449607 до 449616 и 244892 и 244907, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Лилјана Димитријевска, ул. „Козле“ бр. 118-А, Скопје. (1708)

Чековна картичка бр. 87537/23, издадена од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Менсур Чоловиќ, Скопје. (1707)

Чекови од бр. 1226336 до 1226343, издадени од Југобанка – Скопје на име Веселинка Трифуновска, Скопје. (1708)

Тековна сметка бр. 106188/82 и чекови од 454984 до 454986 (три чека), издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Божидар Талевски, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 100/20, Битола. (1710)

Тековна сметка бр. 67770/56 и чекови од бр. 406157 до 406166 (10 чека) 311922, издадени од Комерцијална банка А.Д. – Скопје на име Алексовски Лазар, ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 9-1/17, Скопје. (1711)

Чековна картичка бр. 84446/011 и чекови од бр. 62825 до 62830, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Ристо Бошковски, Скопје. (1712)

Решение бр. 12-6831/2, издадено од СО „Чаир“ – Скопје на име Селадин Дришковиќ, Скопје. (1713)

Решение УП. бр. 11-3750 од 9.IX.1991 година, издадено од Секретаријат за стопанство „Чаир“ – Скопје на име Мирослав Станоевски, Скопје. (1714)

Тековна сметка бр. 83048-88 и чекови од бр. 573835 до 573846 (12 чека) издадени од Комерцијална банка А.Д. – Скопје на име Тереза Блажевска, ул. „Желево“ бр. 1-1/7, Скопје. (1715)

Огласот што е објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 11 од 28.II.1992 година за загубена работна книшка на име Идриз Аљаудин, ул. „Боро Менков“ бр. 2/3-16, Скопје, се поништува.

СОДРЖИНА

	Страна
752. Правилник за цените на услугите за престојот на деца во организациите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст и забавиштата	653
753. Правилник за за утврдување на висината, условите и начинот на остварувањето на додатоците на деца	654
754. Правилник за измена на Правилникот за цените на услугите за престој на деца во организациите за згрижување и воспитание на децата од предучилишна возраст и забавиштата	656
755. Одлука за начинот на доставувањето и содржината на податоците за дневната ликвидност на банките	656
756. Одлука за измена на Одлуката за задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Република Македонија	657
757. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр.13/92 од 13 мај 1992 година	657
Исправка на Одлуката за укинување на царински стапки при увоз на одделни производи	658

Ошти акти на фондовите и заводите

39. Решение за усогласување на пензиите и другите примања на воените осигуреници кои остануваат на територијата на Република Македонија	658
---	-----